


УПАТСТВО ЗА ПОЕДИНЕЧНО ИСПРАЌАЊЕ НА ЦЕЛИ

За оваа функционалност да работи ќе треба најпрво во менито 'Vnesuvanje\Lekari' :




да проверите дали во делот за корисничко име и лозинка за порталот на фзо имате внесено податоци и доколку немате тогаш треба да ги внесете:

Во менито 'Realizacija na celi -najnovi 2014' има две нови копчиња едното е „Прати цел во ФЗОМ“ и „Превземи податоци од лабораторија“


Ако кликнеме на „Прати цел во ФЗОМ“:

Ќе ни се отвори прозорец со сертификатот од картичката која е ставена во читачот за картички:



Треба на овој прозорец да кликнеме ОК и да почекаме да ни го побара пинот од картичката. Откако ќе го внесеме пинот ќе ни се појави прозорец во кој ќе не извести дека успешно е прикачена целта или во спротивно ќе ја покаже грешката поради која не може да се прикачи фаилот. Доколку има проблем тогаш треба да се проверат податоците за целта да се корегираат и повторно да се испратат со истата постапка.

Втората опција која е додадена е „Превземи податоци од лабораторија“ :



Со оваа опција можете да ги видите резултатите на пациентите кои ги имате пратено во лабораторија за реализирање на цели. Откако ќе го кликнете ова ќе ви се појави вашиот сертификат



Треба да кликнет ОК. Потоа ќе ви го побара пинот од картичката и откако ќе го внесете доколку лабораторијата има испратено резултати до ФЗОМ истите ќе ви се појават во посебен прозорец.

Најчести грешки поради кои нема да може да ги користите ове функционалности:

- Погрешно\неточно корисничко име и лозинка
решение: Внесете ги или корегирајте ги овие податоци
- Картичката не е ставена во читачот или читачот поради некоја причина не ја вчитал картичката
решение: Извадете ја и вратете ја назад во читачот картичката или рестартирајте го компјутерот
- Антивирусната програма го блокира програмот C:\kasoftware\SC.exe
решение: Подесете го антивирусот да не ја блокира оваа програма ставете на Trust List или сл.

Со почит
Тимот на КА-СОФТ